

Консолидирани финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Адинг АД, Скопје и подружници

31 декември 2022



Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Консолидиран извештај за финансиската состојба	3
Консолидиран извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран извештај за паричните текови	6
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	7
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

До: Акционерите на
Матичното друштво Адинг АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО

Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Друштвото Адинг АД, Скопје („Матичното друштво“) и неговите подружници (во понатамошниот текст заедно како „Групата“), составени од Консолидиран извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година, како и Консолидиран извештај за сеопфатната добивка, Консолидиран извештај за промените во капиталот и Консолидиран извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 39.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

- 1 Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, вложувањата на Матичното Друштво во придружените друштва Адинг Схими Парс, Иран и Адинг Хелас АБЕЕ Грција, со состојба на 31 декември 2022 година изнесуваат 10,716 илјади денари и 1,478 илјади денари, соодветно. Ние не бевме во состојба, со примена на процедура на независна верификација како и други ревизорски процедури, да стекнеме доволно соодветни ревизорски докази во поткрепа на овие вложувања.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСП“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Дополнително, во текот на 2022 година, поради усогласување на износот на вложување во Адинг Сими Парс, Иран согласно Договор за продажба на удел, Матичното Друштво отпиша дел од своето вложување во Адинг Сими Парс, Иран во износ од 7,724 илјади денари.

Понатаму, евидентираниите износи на погореспоменатите вложувања, вклучително и вложувањето во подружницата Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари не се усогласени со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кој се води при Централниот Регистар на Република Северна Македонија. Соодветно, не бевме во состојба да утврдиме дали дополнителни корекции на погореспоменатите вложувања со состојба на 31 декември 2022 година би биле неопходни.

- 2 Како што е објавено во Белешка 10 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, салдото на побарувањата од купувачи со состојба на 31 декември 2022 година вклучува побарувања од домашни и странски купувачи кои се доспееани над една година во износ од 73,108 илјади денари. Група не направи проценка на ризикот од ненаплатливост ниту има признаено резервација од нивно обезвреднување, согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.14 кон овие консолидирани финансиски извештаи. Поради природата на расположливите податоци и информации, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да го утврдиме износот на побарувања за кои е потребна резервација од обезвреднување со состојба на 31 декември 2022 година.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можниот ефект од прашањата на кои се укажува во пасусот „Основата за мислење со резерва“, консолидираните финансиски извештаи ја претставуваат објективно во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата на ден 31 декември 2022 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата за 2022 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата Адинг АД, Скопје и подружници за 2022 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022.



Марјан Андонов
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје

Скопје, 08 април 2023 година



Маја Атанасовска
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСР“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Консолидиран извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2022 000 МКД	31 декември 2021 000 МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	252,017	244,279
Нематеријални средства	6	-	-
Вложувања во недвижности за изнајмување	7	15,445	15,517
Вложувања		-	-
- Вложувања во придружени друштва	9.1	24,079	30,608
- Финансиски средства расположливи за продажба	9.2	956	986
		292,497	291,390
Тековни средства			
Побарувања за данок на добивка		740	1,126
Побарувања од купувачи и останати побарувања	10	109,801	142,552
Залихи	11	122,375	185,283
Парични средства и еквиваленти	12	36,989	37,422
		269,905	366,383
Нетековни средства наменети за продажба	13	644	1,763
Вкупно средства		563,046	659,536
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	14	180,940	179,575
Резерви		74,901	59,746
Нераспределена добивка		143,793	220,454
Вкупно капитал		399,634	459,775
Обврски			
Нетековни обврски			
Позајмици	15	62,282	35,511
		62,282	35,511
Тековни обврски			
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици	15	34,683	70,065
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	16	64,891	92,128
Обврски за данок на добивка		1,556	2,057
		101,130	164,250
Вкупно обврски		163,412	199,761
Вкупно капитал и обврски		563,046	659,536

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Матичното Друштво на ден 21 февруари 2023 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Зоран Петровски
Претседател на Управен Одбор



Г-ѓа Јелена Гаџа
Раководител на Финансии

Консолидиран извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 2022 000 МКД	31 декември 2021 000 МКД
Приходи од продажба	17	554,656	557,282
Останати деловни приходи	18	12,361	5,166
Промена на залихите на готови производи		15,677	7,189
Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки	19	(321,581)	(309,148)
Трошоци за користи на вработените	20	(94,598)	(84,921)
Депрецијација и амортизација	5,6,7	(20,802)	(19,636)
Останати деловни трошоци	21	(70,775)	(95,287)
Добивка од деловни активности		74,938	60,645
Финансиски приходи	22	427	8,441
Финансиски (расходи)	22	(3,432)	(3,760)
Нето финансиски (расходи)		(3,005)	4,681
Учество во добивката на придружените друштва	9.1	1,195	814
Добивка пред оданочување		73,128	66,140
Данок на добивка	23	(5,996)	(5,771)
Добивка за годината		67,132	60,369
Останата сеопфатна добивка:			
Вреднување на обј.вр. на фин.средства расположливи		(30)	174
Ефект од преведување на странски валути		40	(24)
Вкупна сеопфатна добивка за годината		67,142	60,519
Добивка за годината расположлива за акционерите		67,132	60,369
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за акционерите		67,412	60,519
Заработувачка по акција – основна и разводната (МКД по акција)	24	185	166

Консолидиран извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал					
	Акции во оптек	Сопствени акции	Премии	Резерви	Нераспре- делена добивка	Вкупно
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
1 јануари 2022	203,382	(21,289)	(2,518)	59,746	220,454	459,775
Распоред на нераспределена добивка за дивиденди (Бел.14)	-	-	-	-	(13,481)	(13,481)
Распоред во резерви	-	-	-	9,945	(9,945)	-
Промена на учеството на влогот на подружницата во акционерскиот капитал на групата (Бел. 14)	1,365	-	-	5,200	-	6,565
Трансакции со сопствениците	1,365	-	-	15,145	(23,426)	(6,916)
Корекции за реализирани меѓусебни продажби (Бел. 14)	-	-	-	-	(120,367)	(120,367)
Добивка за годината	-	-	-	-	67,132	67,132
<i>Останата сеопфатна добивка:</i>						
Вреднување на вложувања (Бел. 9.2, 14)	-	-	-	(30)	-	(30)
Преведување на странско работење	-	-	-	40	-	40
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	10	67,132	67,142
31 декември 2022 година	204,747	(21,289)	(2,518)	74,901	143,793	399,634
1 јануари 2021	203,382	(22,391)	(2,814)	56,411	176,083	410,671
Распоред на нераспределена добивка за дивиденди (Бел.15)	-	-	-	-	(12,813)	(12,813)
Распоред во резерви	-	-	-	3,185	(3,185)	-
Откуп на сопствени акции	-	1,102	296	-	-	1,398
Трансакции со сопствениците	-	1,102	296	3,185	(15,998)	(11,415)
Добивка за годината	-	-	-	-	60,369	60,369
<i>Останата сеопфатна добивка:</i>						
Вреднување на вложувања (Бел. 9.2, 15)	-	-	-	174	-	174
Преведување на странско работење	-	-	-	(24)	-	(24)
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	150	60,369	60,519
31 декември 2021 година	203,382	(21,289)	(2,518)	59,746	220,454	459,775

Консолидиран извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на 31 декември 2022 000 МКД	2021 000 МКД
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		73,128	66,140
Коригирано за:			
Депрецијација и амортизација	5,6,7	20,802	19,636
Промена на учеството на влогот на подружницата во акционерскиот капитал на групата		6,565	-
Нето расходи / (приходи) од камати	22	2,679	(4,744)
Учество во нето средствата на придружените друштва	9.1	(1,195)	(814)
Отпис и резервирање поради обез. на побарувања од купувачи и позајмици	10,21	20,986	28,954
Нето сметк. вредност на продадена опрема	21	3,029	332
Отпис на влог во придружено друштво		7,724	-
Продажба на нетековни средства чувани за продажба	18	(600)	-
Нето сегашна вредност на продадени нетековни средства чувани за продажба	13	1,118	-
Приходи од продажба на опрема	18	(3,056)	(132)
Кусоци	21	119	934
Отпис на обврски и вишоци по попис	18	(978)	(272)
		130,321	110,034
Промени во оперативните средства и обврски			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		11,766	(6,620)
Залихи		(57,578)	(70,068)
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		(19,847)	30,748
		64,662	64,094
Платени камати		(2,860)	(3,626)
Платен данок од добивка		(6,111)	(7,303)
Нето паричен тек од оперативни активности		55,691	53,165
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема и вложувања во недвижности		(32,858)	(32,158)
Прилив од продадена опрема		3,056	132
Продажба на нетековни средства чувани за продажба		600	-
Прилив/(Одлив) од дадени кредити		-	536
Прилив по камати		181	8,370
Нето паричен тек искористен за инвестициони активности		(29,021)	(23,120)
Финансиски активности			
Прилив по кредити		98,341	124,254
(Отплата) на кредити		(106,952)	(122,360)
Откуп на сопствени акции		-	1,398
Исплата на дивиденди		(18,532)	(12,859)
Нето паричен тек искористен за финансиски активности		(27,143)	(9,567)
Нето промена на паричните средства		(473)	20,478
Парични средства и еквиваленти на почетокот		37,422	16,944
Преведување на странски валути		40	-
Парични средства и еквиваленти на крајот	12	36,989	37,422

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

1 Општи податоци

Адинг АД, Скопје („Матичното Друштво“) и неговите подружници (понатаму заедно како Групата) се занимава со производство и пласман на широка палета адитиви и други хемиски материјали, претежно за потребите на градежната индустрија, како и со проектирање, инженеринг и трговија. Групата ги извршува деловните активности на територијата на Република Северна Македонија како и на надворешните пазари, главно во нејзиното соседство (Република Бугарија – земја членка на Европската Унија и Република Србија).

Матичното Друштво – Адинг АД, Скопје е акционерско друштво основано во Република Северна Македонија. Друштвото е регистрирано, согласно одредбите на Законот за Трговските Друштва, кај Основниот Суд Скопје и во Скопје, под рег.бр. 14605/95 од 14.03.1996 година. Седиштето на Друштвото е лоцирано на следната адреса: Скопје, Новоселски Пат бр. 11 (1409).

Подружницата Инвест А Дооел Скопје поседува:

- Лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија од Министерство за транспорт и врски со број н.031/Б од 11 февруари 2010 година и е со важност до 11 февруари 2017 година и продолжена со број И.031/Б од 12 февруари 2017 до 12 февруари 2024 година.

Подружницата Биро Проект Дооел Скопје поседува:

- Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија од Министерство за транспорт и врски со број П.106/а од 09 јули 2016 година и е со важност до 09 јули 2023 година; и
- Лиценца за вршење на работи на проценка од областа на недвижен имот од Министерство за транспорт и врски со број 0097-Н од 24.03.2013 година со неограничена важност.

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и неговите подружници кои се под негова контрола. Контролата на Матичното Друштво врз неговите подружници се остварува преку способноста Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Со состојба на 31 декември 2022 година, Групата вработува 134 лица.

Општи податоци (продолжува)

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал со состојба на датумот на консолидираниот извештај за финансиска состојба:

			(000 мкд)	
			2022	2021
	%	Дејност		
БЦА, дооел, Скопје, РСМ	100.00	П/во, инженеринг и тргов.	9,345	9,345
Инвест А дооел, Скопје, РСМ	100.00	Проектирање и инженер.	192	192
Адинг Бугарија, ЕООД, Р. Бугарија	100.00	Трговија	18,423	18,423
Адинг доо, Белград, Р. Србија	100.00	Трговија	614	614
Биро Проект дооел, Скопје, РСМ	100.00	Проектирање	15,724	15,724
			44,298	44,298

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основи за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 99/2022) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие консолидирани финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, која е презентациона и функционална валута, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени врз основа за претпоставката за неограничен континуитет што подразбира реализација на средствата и обврските во нормалниот тек на работењето.

Раководството на Групата направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска криза врз подготовката и презентацијата на овие посебни финансиски извештаи, земајќи ги во предвид следниве фактори: тековна и очекувана профитабилност, можност за продолжување со обезбедување услуги и безвреднување на средствата. Овие фактори не укажуваат на постоење на материјална несигурност што може да предизвика значителен сомнеж во можноста на Групата да продолжи како неограничен континуитет. Раководството на Друштвото смета дека примената на претпоставката на континуитет е соодветна.

2.3 Консолидација

Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил. Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното Друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоењето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради безвреднување.

2.4 Деловни комбинации

Групата го применува методот на стекнување во сметководството за деловни комбинации. Пренесениот надомест, од страна на Групата за да стекне контрола на подружница, се пресметува како збир од објективни вредности на пренесените средства, настанатите обврски и сопственичките учества од страна на Групата на датумот на стекнување, кои вклучуваат објективна вредност на средство или обврска кои произлегуваат од превземениот ангажман на надомест. Трошоците за стекнување се признаваат во периодот кога настанале.

Групата признава стекнати средства кои можат да се идентификуваат и потенцијални обврски во деловната комбинација, без оглед на тоа дали тие биле претходно признаени во финансиските извештаи на стекнувачот пред периодот на стекнување. Стекнатите средства и потенцијалните обврски обично се мерат по објективна вредност на датумот на стекнување.

Гудвилот се евидентира по одделното признавање на нематеријалните средства кои може да се идентификуваат. Гудвилот се пресметува како вишок над збирот на а) објективната вредност на пренесениот надомест, б) признатиот износ на неконтролираното учество на стекнувачот и в) објективната вредност на сите постоечки сопственички учества на стекнувачот на датумот на стекнување, над објективни вредности на нето средствата кои може да се идентификуваат на датумот на стекнување. Доколку објективните вредности на нето средствата кои може да се идентификуваат го надминуваат погоре пресметаниот збир, вишокот износ (т.е. добивка направена при поволна набавка) претставува добивка од поволна набавка.

Деловни комбинации (продолжува)

Пред признавање на добивка од поволна набавка, стекнувачот треба повторно да процени дали правилно ги идентификувал сите стекнати средства, превземени обврски како и било кои дополнително утврдени средства или обврски идентификувани во текот на процесот на ревидирање, како и на процедурите кои се користени при мерење на износите кои треба да бидат признаени на датумот на стекнување. Добивката треба да му биде припишана на стекнувачот.

2.5 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

2.6 Трансакции во странски валути

Функционална и презентациона валута

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари („Денари“) по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на консолидираниот извештај за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2022	31 декември 2021
1 ЕУР	61.4932 денари	61.6270 денари
1 УСД	57.6535 денари	54.3736 денари
1 РСД	117.2990 денари	117.5821 денари

Членки на групата

Приходите и расходите и позициите на финансиската состојба на сите членки на Групата чија функционална валута е различна од валутата на презентација се преведени во презентациската валута како што следи:

- Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на консолидираниот извештај на финансиската состојба,
- Приходите и расходите се преведени со употреба на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата), и
- Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна добивка.

2.7 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради обезвреднување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите и опремата, е како што следи:

Згради	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на консолидираниот извештај за финансиска состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност (Белешка 2.10).

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања или ставање вон употреба се одредуваат по пат на споредба на приливите од отуѓување со евидентираниот износ и се евидентираат во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како деловни приходи.

2.8 Вложувања во недвижности за изнајмување

Недвижностите, сопственост на Групата, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на деловните активности, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности за изнајмување.

Недвижностите за изнајмување, кои се состојат од деловен простор, се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста и евентуалното резервирање поради обезвреднување.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба како што е обелоденето во Белешка 2.7.

2.9 Нематеријални средства

Нематеријалните средства стекнати од страна на Групата, со ограничен век на употреба, се евидентирани според нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување, доколку постојат.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално во период од пет години. Резидуалните вредности на нематеријалните средства и проценетиот век на употреба се прегледуваат на секој датум на известување.

2.10 Обезвреднување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, нематеријалните средства и вложувањата во недвижности за изнајмување со дефиниран век на употреба, се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.11 Нетековни средства наменети за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираните износ и објективната вредност, намалено за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

2.12 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Групата нема класифицирано средства во оваа категорија на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2022 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

Финансиски средства (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и парични еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба. Финансиските средства на Групата на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба се состојат од вложувања во акции во домашни финансиски институции.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата – датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка како резерви.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останатата сеопфатна добивка се вклучува во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност.

Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот извештај на сеопфатна добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Финансиски средства (продолжува)

Обезвреднување на финансиски средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на консолидираниот извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради обезвреднување се евидентира само ако постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за обезвреднување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради обезвреднување претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот извештај на сеопфатна добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од обезвреднување. На пример, Групата може да го измери обезвреднувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на обезвреднувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на обезвреднувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот извештај на сеопфатна добивка.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на консолидираниот извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради обезвреднување претходно признаена во консолидираниот извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку консолидираниот извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на обезвреднувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот извештај на сеопфатна добивка.

2.13 Залихи

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

2.14 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради обезвреднување. Резервирање поради обезвреднување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспеани побарувања постари од една година.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање повеќе од една година претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за обезвреднување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентируваниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековниот консолидиран извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка.

2.15 Пребивање на финасиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во консолидираниот извештај за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.16 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.17 Капитал, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување на приливите.

Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци, вклучувајќи ги надворешните трошоци кои се директно поврзани, се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се евидентирани во акционерскиот капитал.

Капитал, резерви и акумулирани добивки (продолжува)

Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други слободни резерви (за реинвестирана добивка и резерви за сопствени акции) се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Групата.

Нераспределена добивка

Нераспределената добивка ги вклучува задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.18 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата се категоризирани во категоријата финансиски обврски по амортизациона набавна вредност и се состојат од позајмици обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски спрема добавувачи

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

2.19 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања доколку постојат, стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства да се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

2.20 Наем

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Групата како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Групата како закуподавач

Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот извештај за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кој се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.21 Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели,

даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Даночните обврзници кои ќе вршат исплати од нераспределените добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.22 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Групата, согласно соодветните законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за консолидираните финансиски извештаи.

2.23 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

-Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

-Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во консолидираниот извештај за финансиската состојба.

2.24 Резервирања

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на консолидираниот извештај за финансиска состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.25 Признавање на приходите и расходите

Приходите се состојат од приходи од продадени производи и трговски стоки и извршени услуги. Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и трговски стоки и обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти.

Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја поделна категорија на приходи се задоволени.

Приходите се признаени како што следи:

Приходи од продажба на производи и стоки – градежни материјали

Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Донации

Приходите од донации почетно се признаваат како одложени приходи кога постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Групата ќе ги исполни условите поврзани со давањето на донацијата. Донациите кои претставуваат надомест на трошоци кои ги направило Групата се признаваат во добивките или загубите на систематска основа во периодот во кој трошоците се признаени. Донациите кои претставуваат надомест за набавна вредност на средства на Групата се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.26 Договори за изградба

Кога резултатот од договорот за изградба може веродостојно да се измери, приходите и трошоците се признаваат според степенот на комплетирање на договорените активности на датумот на консолидираниот извештај за финансиска состојба, измерен врз основа на проверка на извршената работа.

Кога резултатот од договорот за изградба не може веродостојно да се измери, приходот од договорот за изградба се признава во висина на фактички настанатите трошоци, за кои постои веројатност дека ќе бидат надоместени. Трошоците од договорот за изградба се признаваат во моментот на нивното настанување. Кога е веројатно дека вкупните трошоци по договорот ќе ги надминат вкупните приходи, очекуваните загуби се признаваат веднаш на товар на тековната добивка.

2.27 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

2.28 Грешки

Грешките може да произлезат во однос на признавањето, мерењето, презентацијата и обелоденувањето на елементите од финансиските извештаи. Групата ги коригира материјалните грешки од претходниот период ретроактивно, во првиот сет на финансиски извештаи кои се одобрени за издавање откако тие ќе бидат откриени со повторно прикажување на споредбените износи за претходниот презентирани период во кој настанала грешката.

2.29 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на консолидираниот извештај за финансиска состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.30 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.31 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на консолидираниот извештај за финансиска состојба (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши коригирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното Друштво врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството врши непосредна секојдневна контрола врз нето позицијата на Групата за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

		2022 000 МКД	2021 000 МКД
Средства			
Парични средства и еквиваленти	ЕУР	3,164	24,226
Парични средства и еквиваленти	РСД	1,345	1,073
Парични средства и еквиваленти	БГЛ	1,452	1,377
Странски купувачи	ЕУР	19,282	23,622
Странски купувачи	УСД	1,232	1,115
Странски купувачи	РСД	25,981	-
Странски купувачи	БГЛ	259	11,178
		52,715	62,591
Обврски			
Странски добавувачи	ЕУР	19,476	31,211
Странски добавувачи	УСД	2,349	-
Кредити	БГЛ	9,919	11,379
		31,744	42,590

Следната табела ја прикажува осетливоста на Групата на 1% промена на курсот на еврото и 5% промена на курсот на останатите странските валути во однос на Денарот. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1% и 5% за останатите странските валути.

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку Денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на еврото за +/-1% и за останатите странските валути за +/- 5%.

Пазарни ризици (продолжува)
Ризик од курсни разлики (продолжува)

Анализа на сензитивноста на странски валути

					2022
	Нето износи	1%	-1%	5%	-5%
ЕУР	2,970	30	(30)	-	-
РСД	27,326	-	-	1,366	(1,366)
УСД	(1,117)	-	-	(56)	56
БГЛ	(8,208)	-	-	(410)	410
Добивка/(Загуба)	20,971	30	(30)	900	(900)
					2021
	Нето износи	1%	-1%	5%	-5%
ЕУР	16,637	166	(166)	-	-
РСД	1,073	-	-	54	(54)
УСД	1,115	-	-	56	(56)
БГЛ	1,176	-	-	59	(59)
Добивка/(Загуба)	20,001	166	(166)	169	(169)

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Ризик од каматни стапки претставува ризикот дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки. Групата е изложена на ризици поради промени на пазарните каматни стапки најмногу поради долгорочните обврски на Групата по основ на долг со варијабилни каматни стапки. Раководството на Групата е во најголема мера одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Следната табела ја прикажува изложеноста на Групата на ризици од каматни стапки:

	2022 000 МКД	2021 000 МКД
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Финансиски средства расположливи за продажба	956	986
Побарувања од купувачи	100,067	118,869
Парични средства и еквиваленти	92	323
<i>Каматносни (фиксна каматна стапка):</i>		
Парични средства и еквиваленти	36,897	37,099
Вкупно	138,012	157,277
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски спрема добавувачи	48,507	72,278
<i>Каматносни (со променлива каматна стапка):</i>		
Позајмици	96,965	105,576
Вкупно	145,472	177,854

Пазарни ризици (продолжува)
Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност (продолжува)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

	Нето износ	2%	2022
Со променлива каматна стапка	(96,965)	(1,939)	-2% 1,939
	Нето износ	2%	2021
Со променлива каматна стапка	(105,576)	(2,112)	-2% 2,112

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

3.3 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја и кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во консолидираниот извештај за финансиска состојба, како што следи:

	2022	2021
Класи на финансиски средства – евидентирана вредност		
Финансиски средства расположливи за продажба	956	986
Парични средства и еквиваленти	36,989	37,422
Побарувања од купувачи	100,067	118,869
Вкупно	138,012	157,277

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи е обелоденета во Белешка 11.

3.4 Ликвидносен ризик

Претпазливо управување со ликвидносен ризик имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	Тековни	Не тековни	Покасно	
	до 12	1 до 5	од 5	
	месеци	години	години	Вкупно
Со состојба на 31 декември 2022	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
Позајмици	34,683	62,282	-	96,965
Обврски спрема добавувачи	48,507	-	-	48,507
	83,190	62,282	-	145,472

Ликвидносен ризик (продолжува)

	Тековни до 12 месеци	Не тековни Покасно 1 до 5 до 5 години	Вкупно 000 МКД
Со состојба на 31 декември 2021	000 МКД	000 МКД	000 МКД
Позајмици	70,065	35,511	-
Обврски спрема добавувачи	72,278	-	-
	142,343	35,511	-
			177,854

Наведените суми го означуваат договорниот ненамален паричен тек кој може да се разликува по евидентираната вредност на расходите на датумот на консолидираниот извештај за финансиска состојба.

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување истата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците со камата, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, резерви и нераспределена добивка. Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2022	2021
Позајмици	96,965	105,576
Парични средства и еквиваленти	(36,989)	(37,422)
Нето обврски	61,998	68,154
Капитал	399,634	459,775
	0.16	0.15

3.6 Усогласеност со законската регулатива

Во текот на 2022 и 2021 година, Групата е усогласена со законската регулатива применлива за Групата, освен за неорганизирање на Служба за внатрешна ревизија согласно Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 99/2022) и неорганизирање на Одбор за ревизија согласно Законот за ревизија ("Службен весник на РСМ" бр. 83/18).

3.7 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

Утврдување на објективна вредност (продолжува)

3.7.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Финансиските средства измерени според објективната вредност во консолидираниот извештај за финансиска состојба се прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната вредност која ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во консолидираниот извештај за финансиска состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади денари):

	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	2022 Вкупно
Средства				
Финансиски средства расположливи за продажба	956	-	-	956
	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	2021 Вкупно
Средства				
Финансиски средства расположливи за продажба	986	-	-	986

Финансиските средства расположливи за продажба се состојат од вложувања во хартии од вредност – акции кај домашни некотирани финансиски институции како и вложувања во домашни и странски некотирани друштва. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на консолидираниот извештај.

3.7.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Споредбата меѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во консолидираниот извештај за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2022	2021	2022	2021
Средства				
Побарувања од купувачи	100,067	118,869	100,067	118,869
Парични средства и еквиваленти	36,989	37,422	36,989	37,422
Вкупни средства	137,056	156,291	137,056	156,291
Обврски				
Позајмици	96,965	105,576	96,965	105,576
Обврски спрема добавувачи	48,507	72,278	48,507	72,278
Вкупни обврски	145,472	177,854	145,472	177,854

Утврдување на објективна вредност (продолжува)
Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради обезвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентирани износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Обезвреднување кај нефинансиски средства

Загуби од обезвреднување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Обезвреднување кај финансиски средства

Обезвреднување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Групата пресметува обезвреднување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради обезвреднувања кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2022 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентирани вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Друштвото се проценетите трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Друштвото ги проверува на годишно ниво. Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценки

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоци не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Влијанието на COVID-19 пандемијата и глобалната политичка-економска и енергетска криза

Како резултат на COVID-19 пандемијата, која имаше влијание на економијата и финансиските пазари, како и глобалната политичка-економска и енергетска криза, Раководството на Групата изврши дополнителна проценка на соодветноста на сметководствените политики, проценките и претпоставките кои беа користени во текот на 2022 година и нивното влијание врз можното обезвреднување на средствата и финансиската позиција, понатаму паричните текови и резултатот од работењето на Групата. Извршените проценки не укажуваат на постоење материјално значајно влијание врз соодветноста на сметководствените политики, проценките и претпоставките, ниту пак на постоење на индикации за обезвреднување на средствата на Групата.

5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште и градежни Објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
На 01 јануари 2021 година				
Набавна вредност	313,067	186,595	3,370	503,032
Исправка на вредност	(131,929)	(139,745)	-	(271,674)
Нето евидентирана вредност	181,138	46,850	3,370	231,358
Промени во текот на 2021 година				
Почетна нето евидентирана вредност	181,138	46,850	3,370	231,358
Набавки	5,022	27,136	-	32,158
Продажби набавна вредност	-	(2,529)	-	(2,529)
Продажби акумулирана депрецијација (Депрецијација) за годината	- (8,410)	2,197 (10,495)	-	2,197 (18,905)
Курсни разлики од преведување	-	-	-	-
Крајна нето евидентирана вредност	177,750	63,159	3,370	244,279
На 31 декември 2021 година				
Набавна вредност	318,089	211,202	3,370	532,661
Исправка на вредност	(140,339)	(148,043)	-	(288,382)
Нето евидентирана вредност	177,750	63,159	3,370	244,279
Промени во текот на 2022 година				
Почетна нето евидентирана вредност	177,750	63,159	3,370	244,279
Набавки	16,185	20,043	(3,370)	32,858
Продажби набавна вредност	-	(10,460)	-	(10,460)
Продажби акумулирана депрецијација	-	7,431	-	7,431
Трансфер од вложување во недвижности, нето	(676)	-	-	(676)
(Депрецијација) за годината	(9,578)	(11,837)	-	(21,415)
Курсни разлики од преведување	-	-	-	-
Крајна нето евидентирана вредност	183,681	68,336	-	252,017
На 31 декември 2022 година				
Набавна вредност	333,598	220,785	-	554,383
Исправка на вредност	(149,917)	(152,449)	-	(302,366)
Нето евидентирана вредност	183,681	68,336	-	252,017

Продажби

Во текот на 2022 година, Групата продаде дел од својата опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 3,029 илјади денари (2021: 332 илјади денари) (Белешка 21) и реализираше приходи во износ од 3,056 илјади денари (2021: 132 илјади денари) (Белешка 18).

Залог врз недвижностите, постројките и опремата

Со состојба на ден 31 декември 2022 година, Групата има дадено заложни права – хипотеки врз дел од своите недвижности (деловни објекти и земјиште), како гаранција за исполнување на обврските по позајмици (види Белешка 16). Проценетата вредност на овие недвижности, со состојба на датумот на консолидираниот извештај за финансиска состојба, изнесува 3,585,800 Евра (2021 година: 3,463,105 Евра) (види Белешка 26) додека нето евидентираната вредност изнесува 179,214 илјади денари (2021: 177,018 илјади денари).

Државни поддршки

Во текот на 2018 година, Друштвото склучи Договор за доделување на финансиска поддршка од 31 август 2018 со Влада на Република Северна Македонија. Финансиската поддршка се однесува за инвестициски проект – изградба на нови односно адаптација, реконструкција или доградба на веќе постоечки објекти, набавка на опрема, машини и постројки и отварање на нови работни места. Согласно Договорот, Друштвото се обврзува да инвестира износ не помал од 29,545 илјади денари како оправдани инвестициски трошоци во период од 01 јануари 2017 до 31 декември 2021 година.

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Понатаму, Владата на Република Северна Македонија се обврзува дека ќе му додели на Друштвото државна помош односно исплата на парични средства со максимален годишен износ најмногу 10% од износот на оправдани инвестициски трошоци реализирани од страна на Друштвото, но не повеќе од 1,000,000 Евра (еден милион евра) во денарска противвредност. Финансиската поддршка се исплаќа на годишно ниво за временски период од пет години. Во текот на 2022 година, Друштвото прими државни поддршки во износ од 1,873 илјади денари и го намали износот на трошокот за амортизација за износ од 1,361 илјади денари. Во текот на 2021, 2020 и 2019 година, Друштвото нема примено државна поддршка (2018: 1,318 илјади денари)

6 Нематеријални средства

	Набавна вредност	Исправка на вредноста	Нето вредност
Капитализирани трошоци за стекнување на софтвер			
На 01 јануари 2021 година	3,567	(3,567)	-
На 31 декември 2021 година / 01 јануари 2022	3,567	(3,567)	-
На 31 декември 2022 година	3,567	(3,567)	-

7 Вложувања во недвижности за изнајмување

Овие вложувања се состојат од вложувања во деловен простор наменет за издавање под услови на оперативен наем. Усогласувањето на салдото на вложувањата помеѓу двата датума на известување е дадено во табелата во продолжение.

	Набавна вредност	Исправка на вредноста	Нето вредност
На 01 јануари 2021 година	29,291	(13,043)	16,248
(Депрецијација) за годината	-	(731)	(731)
На 31 декември 2021 година / 01 јануари 2022	29,291	(13,774)	15,517
Пренос од НПО	676	-	676
(Депрецијација) за годината	-	(748)	(748)
На 31 декември 2022 година	29,967	(14,522)	15,445

Во текот на 2022 година Групата оствари приход од издавање на деловниот простор под оперативен наем во износ од 3,098 илјади денари (2021: 1,643 илјади денари) (Белешка 18).

Со состојба на 31 декември 2022 година, објективната вредност на вложувањата во недвижности, утврдена од страна на стручни лица вработени во Групата со примена на споредливи пазарни цени на тој датум изнесува 37,505 илјади денари (2021: 38,429 илјади денари).

8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2022	2021
Средства		
Фин. Средства расположливи за продажба		
Вложувања во акции	956	986
	956	986
Кредити и побарувања		
Побарувања од купувачи, нето	100,067	118,869
Парични средства и еквиваленти	36,989	37,422
	137,056	156,291
	138,012	157,277
Обврски		
Останати фин. Обврски по ам. Наб. Вред.		
Позајмици	96,965	105,576
Обврски кон добавувачи	48,507	72,278
	145,472	177,854

9 Вложувања

9.1 Вложувања во придружени друштва

Вложувањата во придружените друштва се состојат од удели во капиталот на некотираните домашни и странски правни субјекти.

	%	Дејност	Земја на основање	2022	2021
Л.А. Хемија дооел, Скопје	40.36	Трговија	РМ	11,885	10,690
Адинг Схими Парс	40.00	Трговија	Иран	10,716	18,440
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники	40.00	П/во и трг. Со град.мат.	Грција	1,478	1,478
				24,079	30,608

Промените во сметката на вложувањата во придружените друштва во текот на 2022 и 2021 година е како што следи:

	2022	2021
На 1 јануари	30,608	29,794
Отпис на вложување во придружено друштво	(7,724)	-
Учество во добивка	1,195	814
На 31 декември	24,079	30,608

Вложувањата во придружените друштва се состојат од удели во капиталот на домашни и странски правни субјекти кои не котираат на официјалните берзи. Овие вложувања се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување.

Во текот на 2022 година, поради усогласување на средствата вложени во Адинг Сими Парс, Иран согласно Договор за продажба на удел за вкупниот удел од 09 март 2015 година, Матичното Друштво отпиша дел од своето вложување во Адинг Сими Парс, Иран во износ од 7,724 илјади денари, признати во остнати деловни расходи (Белешка 21).

9.2 Финансиски средства расположливи за продажба

Со состојба на 31 декември 2022 финансиските средства расположливи за продажба се состојат од вложувања во хартии од вредност - акции кај домашни финансиски институции кои котираат на Македонската Берза за хартии од вредност во износ од 956 илјади денари (2021: 986 илјади денари).

Движењето на сметката на вложувањата е како што следи:

	2022	2021
На 01 јануари	986	812
Ефект од вреднување (Белешка 14)	(30)	174
На 31 декември	956	986

10 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2022	2021
Купувачи		
Во земјата	53,132	70,596
Во странство	46,754	45,996
Побарувања од придружени друштва	379	2,277
	100,265	118,869
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	-	-
	100,265	118,869
Останати побарувања		
Побарувања од вработените	749	9,634
Останати претплати	259	301
Аванси	535	-
Претплати по даноци, акцизи и други давачки кон државата	7,993	13,748
	9,536	23,683
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	-	-
	9,536	23,683
	109,801	142,552

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Салдото на побарувањата од купувачите на 31 декември 2022 година може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
2022				
Набавна вредност	26,959	73,074	-	100,033
Исправка на вредност	-	34	-	34
Нето евидентирана вредност	26,959	73,108	-	100,067

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
2021				
Набавна вредност	35,576	83,293	-	118,869
Исправка на вредност	-	-	-	-
Нето евидентирана вредност	35,576	83,293	-	118,869

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачи со состојба на 31 декември 2022 година е како што следи:

	Домашни	Странски	Вкупно
2022			
Од 1 – 3 месеци	24,904	6,164	31,068
Од 3 – 6 месеци	513	25,861	26,374
Од 6 – 12 месеци	564	1,513	2,077
Над 1 година	6,283	7,306	13,589
	32,264	40,844	73,108

	Домашни	Странски	Вкупно
2021			
Од 1 – 3 месеци	13,872	4,555	18,427
Од 3 – 6 месеци	3,374	2,652	6,026
Од 6 – 12 месеци	2,151	8,870	11,021
Над 1 година	19,709	28,110	47,819
	39,106	44,187	83,293

Во текот на 2022 година Групата изврши непосреден отпис на побарувањата поради нивната целосна ненаплатливост, на товар на добивката за тековната година, во износ од 20,896 илјади денари (2021: 28,954 илјади денари) (види Белешка 21).

11 Залихи

	2022	2021
Суровини и други материјали	71,364	147,185
Трговски стоки	21,735	18,226
Готови производи	29,276	19,872
	122,375	185,283

12 Парични средства и еквиваленти

	2022	2021
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	36,897	37,099
Готовина во благајна	92	323
	36,989	37,422

13 Нетековни средства наменети за продажба

Средствата наменети за продажба, кои на 31 декември 2022 година изнесуваат 644 илјади денари (2021: 1,763 илјади денари), се состојат од станбен и деловен простор стекнат по пат на компензација (размена) на побарувањата кои произлегуваат од редовните деловни активности на Групата со своите деловни комитенти. Во текот на 2022 година, Матичното друштво продаде дел од своите нетековни средства наменети за продажба со нето сметководствена вредност од 1,118 илјади денари и призна приходи во износ од 600 илјади денари (Белешка 18).

14 Капитал

Акционерски капитал на Матичното Друштво – Адинг АД

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, регистрираниот акционерски капитал на Матичното Друштво изнесува 3,857,636 Евра, чија денарска против вредност, на датумот на основање изнесува 212,898 илјади денари. Истата е поделена на 386,400 обични и во целост платени акции со номинална вредност по акција од 9.983 Евра. Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Матичното Друштво, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Матичното Друштво.

Согласно акционерската книга на Матичното Друштво, на 31 декември 2022 и 2021 нема ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите.

Структурата на акционерскиот капитал на Матичното Друштво и Групата на датумите на известување е како што следи:

Матично Друштво	31 декември 2022	31 декември 2021
Зоран Петровски	8.45%	8.45%
Љупчо Атанасовски	5.03%	5.03%
Вања Дончева Рајатовска	5.46%	1.54%
Сандра Дончева Теохарова	5.20%	1.46%
Благој Дончев	0.00%	7.34%
Биро Проект дооел, Скопје, РСМ	2.51%	5.45%
Останати	73.35%	72.19%
	100%	100%
Група	31 декември 2022	31 декември 2021
Зоран Петровски	8.45%	8.45%
Љупчо Атанасовски	5.03%	5.03%
Вања Дончева Рајатовска	5.46%	1.54%
Сандра Дончева Теохарова	5.20%	1.46%
Благој Дончев	0.00%	7.34%
Останати	75.86%	79.19%
	100%	100%

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, учеството на Биро Проект дооел – 100 % подружница на Матичното Друштво – Адинг АД, во акционерскиот капитал на Групата е елиминирано во износ од 8,151 илјади денари (2021: 14,739 илјади денари).

Капитал (продолжува)

Прегледот на движењето на издадените акции на Матичното Друштво во текот на 2022 и 2021 година е како што следи:

	Во оптек	Број на акции		Вкупно	Во оптек	Износ (000 МКД)	
		Сопствени	регистрации			Сопствени	регистрации
01 јануари 2021	345,760	40,640		386,400	190,507	22,391	212,898
Продажба на сопствени акции	2,000	(2,000)		-	1,102	(1,102)	-
31 декември 2021	347,760	38,640		386,400	191,609	21,289	212,898
01 јануари 2022	347,760	38,640		386,400	191,609	21,289	212,898
31 декември 2022	347,760	38,640		386,400	191,609	21,289	212,898

Резерви

	Задол. резерви	Ревало. резерви	Инвест. резерви	Останати резерви	Преведување на странско работење	Вкупно
01 јануари 2021	47,270	598	7,408	-	1,135	56,411
Распоред на нераспоредена добивка	-	3,185	-	-	-	3,185
Средување на објективна вредност (Бел.9.2)	-	174	-	-	-	174
Преведување на странско работење	-	-	-	-	(24)	(24)
31 декември 2021	47,270	3,957	7,408	-	1,111	59,746
01 јануари 2022	47,270	3,957	7,408	-	1,111	59,746
Распоред на нераспоредена добивка	23		9,922	-	-	9,945
Промена на учеството на влогот во подружница во акционерскиот капитал на Групата	-	-	-	5,200	-	5,200
Средување на објективна вредност (Бел.9.2)	-	30	-	-	-	30
Преведување на странско работење	-	-	-	-	40	40
31 декември 2022	47,293	3,927	17,330	5,200	1,151	74,901

Распределба на нераспределени добивки

Во текот на 2022 година согласно Одлука на Собранието на Акционерите од 26 јуни 2022 година, Матичното Друштво распредели дел од својата нераспределена добивка за дивиденди, награди и стимули на членовите на Управен одбор во вкупен износ од 13,481 илјади денари (2021: 12,407 илјади денари).

15 Позајмици

	2022	2021
<i>Долгорочни кредити со камата од домашни банки:</i>		
Обезбедени со хипотека врз дел од недвижниот имот на Групата; променлива каматна стапка од 1.6 – 5.5% годишно	86,030	60,829
<i>Долгорочни кредити со камата од странски банки:</i>		
Обезбедени со хипотека врз дел од недвижниот имот на Групата; променлива каматна стапка од 1.6 – 5.5% годишно	9,919	11,379
	95,949	72,208
Намалено за тековна доспеаност	(33,667)	(36,697)
Долгорочен дел на долгорочните позајмици	62,282	35,511
Краткорочни кредити со камата од домашни банки	1,016	33,368
Кредитни картички		-
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици	33,667	36,697
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици и краткорочни позајмици	34,683	70,065
Вкупно позајмици	96,965	105,576

Планот за отплата на долгорочните позајмици е обелоденет во Белешката 3.4. Прегледот на хипотеките е обелоденет во Белешката 26.

16 Обврски спрема добавувачи и останати обврски

	2022	2021
Добавувачи		
Во земјата	20,686	37,364
Во странство	21,825	31,211
Придружени друштва	5,996	3,703
	48,507	72,278
Останати обврски		
Обврски по дивиденди и награди	7,460	12,515
Обврски за неисплатени плати	4,727	4,165
Обврски по даноци и придонеси	3,326	3,009
Пресметани трошоци	83	91
Останати обврски	788	70
	16,384	19,850
	64,891	92,128

17 Приходи од продажба

	2022	2021
Готови производи	509,522	526,231
Приходи од градежни услуги	29,220	25,831
Трговски стоки	10,151	5,220
Услуги и останати приходи од продажба	5,763	-
	554,656	557,282
Од кои:		
Приходи од продажба на домашен пазар	341,577	272,625
Приходи од продажба на странски пазари	211,499	283,161
Приходи од продажба на придружени друштва на домашен пазар	1,580	1,496
	554,656	557,282

Адинг АД, Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2022
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

18	Останати деловни приходи	2022	2021
	Приходи од наемнини (Белешка 7)	3,098	1,643
	Приходи од продажба на опрема (Белешка 5)	3,056	132
	Отпис на обврски и вишоци по попис	978	272
	Приходи од продажба на нетековни средства чувани за продажба (бел. 13)	600	-
	Наплата на целосно резервирани побарувања	405	725
	Останати приходи	4,224	2,394
		12,361	5,166
19	Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки	2022	2021
	Материјали	219,279	226,040
	Услуги од надворешни субјекти	33,347	35,580
	Набавна вредност на продадени стоки	68,955	47,528
		321,581	309,148
20	Трошоци за користи за вработените	2022	2021
	Нето плати и надоместоци на плати	59,197	52,652
	Персонален данок и придонеси од плати	27,324	24,686
	Останати трошоци (отпремнини, јубилејни награди и сл.)	8,077	7,583
		94,598	84,921
21	Останати деловни трошоци	2022	2021
	Отпис поради обезвреднување на побарувања од купувачи (Белешка 11)	20,986	28,954
	Промоција, пропаганда и реклама	10,375	26,156
	Правни, консултантски и др.интелектуални услуги	7,989	20,907
	Отпис на вложување во придружени друштва (бел 9.1)	7,724	-
	Награди на членовите на УО и НО	3,896	3,821
	Премии за осигурување	3,118	2,968
	Неотпишана вредност на отуѓени и расход. недвижности, постројки и опрема (Белешка 5)	3,029	332
	Дневници за службени патувања	2,009	1,488
	Банкарски услуги и членарини	1,719	1,529
	Даноци и придонеси независни од резултатот	1,673	731
	Надоместоци за службени патувања	800	589
	Кусоци	119	934
	Пенали и прекршочни парични казни	47	286
	Останати трошоци	7,291	6,592
		70,775	95,287
22	Финансиски приходи и расходи	2022	2021
	Приходи		
	Камати	181	8,370
	Позитивни курсни разлики	246	71
		427	8,441
	Расходи		
	Камати	(2,860)	(3,626)
	Негативни курсни разлики	(572)	(134)
		(3,432)	(3,760)
	Нето финансиски (расходи) / приходи	(3,005)	4,681

23 Данок на добивка

Усогласувањето на данокот на добивка според консолидираниот извештај за сеопфатна добивка е како што следи:

	2022	2021
Добивка пред оданочување	73,128	66,140
Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година	32,856	34,724
Даночен кредит за трошоци со одложено признавање	(37,460)	(31,930)
Даночна основа	68,524	68,934
Намалување на даночна основа	(8,563)	(11,224)
Даночна основа по намалување	59,961	57,710
Даночна стапка	10%	10%
Данок на добивка пред намалување	5,996	5,771
Намалување на данокот на добивка	-	-
Данок на добивка за годината	5,996	5,771
Ефективна даночна стапка	8.20%	8.73%

24 Заработувачка по акција

Заработувачка по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2022	2021
Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции на Групата	67,132	60,369
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	363,161	363,161
Основна заработувачка по акција (денари по акција)	185	166

25 Трансакции со поврзани субјекти

За потребите на овие консолидирани финансиски извештаи, поврзани субјекти, со кои Групата има трансакции во нормалниот тек од деловното работење, се придружените друштва.

2022	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Придружени друштва				
Во земјата				
Л.А. Хемија доо, Скопје, РСМ	379	5,996	1,580	13,236
Во странство				
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники	-	-	-	-
Адинг Схими Парс, Иран	-	-	-	-
Клучен раководен кадар				
Краткорочни надомести за клучен раководен кадар	1,785	1,857	310	4,213
	2,164	7,853	1,890	17,449
2021	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Придружени друштва				
Во земјата				
Л.А. Хемија доо, Скопје, РСМ	222	3,703	1,496	14,397
Во странство				
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники	-	-	-	-
Адинг Схими Парс, Иран	2,055	-	-	-
Клучен раководен кадар				
Краткорочни надомести за клучен раководен кадар	4,321	4,817	288	-
	6,598	8,520	1,784	19,157

26 **Неизвесни и превземени обврски**

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, не се покренати судски постапки против Групата. Не се антиципирани материјално значајни обврски кои би произлегле од потенцијални судски постапки бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби.

Хипотеки

Прегледот на дадените хипотеки со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

Опис на недвижноста	Еур	2022 година		Еур	2021 година	
		000 Мкд	Нето сегашна вредност		000 Мкд	Нето сегашна вредност
Деловен центар на улица Кузман Шапкарев бр.5	850,000	52,269	47,155	850,000	52,263	48,640
Производни комплекси земјиште во Ѓорче Петров	2,395,750	147,322	97,924	2,395,750	147,304	94,257
Производен погон во Бугарија	184,050	11,318	32,727	61,355	3,772	32,557
Постројки и опрема во сопственост на Друштвото	156,000	9,593	1,408	156,000	9,621	1,564
	3,585,800	220,502	179,214	3,463,105	212,960	177,018

Гаранции

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Групата нема превземени обврски за издадени краткорочни гаранции.

Даночни обврски

Даночните книги и евиденцијата на Групата за 2022 година не се ревидирани од страна на даночните власти, поради што евидентираните даночни обврски во овие консолидирани финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни.

Врз основа на измените во Законот за данок на добивка во 2019 година, со состојба на 31 декември 2022 година, Групата има обврска да изготви Извештај за трансферни цени согласно Правилникот за формата и содржината на Извештајот за трансферни цени, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот „дофат на рака“ и начинот на нивна примена („Службен весник на РСМ бр. 50/2019“) до 30 септември 2023 година. До датумот на овие посебни финансиски извештаи, Групата не изготви Извештај за трансферните цени.

Групата врши редовна проценка на потенцијалните обврски кои се очекува да произлезат од даночните инспекции од изминатите години. Раководството смета дека износите кои би можеле да се појават нема да имаат значаен ефект врз финансиските резултати и пресметаниот данок на добивка.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

Финансиски договорни обврски

Согласно Договорот за рамковен кредит број 02-100-4016/1 склучен на 16 декември 2014 година, помеѓу Комерцијална Банка АД Скопје и Матичното Друштво, Матичното Друштво е обврзано за времетраење на кредитот без претходна согласност на банката, да не објавува и врши исплати на дивиденди доколку кредитот што се одобрува претставува над 10% од капиталот на Матичното Друштво.

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Понатаму, согласно Договорот за кредит број 02-462-3207460.3 склучен на 22 октомври 2014 година на износ од 10,000 илјади денари, Договорот за кредит број 02-462-320715.4 склучен на 16 мај 2014 година на износ од 12,000 илјади денари, Договорот за кредит број 02-462-3210965.2 склучен на 31 мај 2019 година на износ од 10,000 илјади денари и Договорот за кредит број 02-462-3211091.0 склучен на 25 јули 2019 година на износ од 12,000 илјади денари помеѓу Комерцијална Банка АД Скопје и Матичното Друштво, Матичното Друштво е обврзано за времетраење на кредитот, да одржува финансиски коефициенти, како што следи:

- а. Коефициент (вкупен долг во однос на капитал) - максимум од 2:1;
- б. Степен на сервисирање на долгот – минимум 1;

Следната табела ги прикажува остварените коефициенти согласно одредбите од претходно споменатиот договор.

Коефициент	2022	2021
а. Коефициент на долг (вкупен долг во однос на капитал)	0.25	0.25
б. Степен на сервисирање на долгот	1.02	0.40

27 Известување по оперативни сегменти

На 31 декември 2022 и 2021 година, Групата е еден деловен сегмент односно производство и пласман на адитиви и материјали за градежна индустрија. Продажбите ги остварува на домашен и странски пазар како што следи:

	2022	2021
Република Северна Македонија	343,157	272,625
Европска унија	54,867	59,785
Останати	156,632	224,872
	554,656	557,282

28 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2022 година-датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на консолидираните финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие посебни консолидирани извештаи.

Прилози

Прилог 1 – Консолидирана годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022

